

објекти нё тё cilat përfundimisht më 3 mars 2011 janë janë kryer punë ndërtimore dhe tё instalimeve nё tёrsi dhe tё njëtat paraqesin tёrsi ndërtimore dhe funksionale, mund tё parashtronjë kérkesë pёr përcaktimin e statusit juridik tё objektit pa leje, nga dita e hyrjes nё fuqi tё këtij ligji deri më 31 mars 2016.

(2) Kérkuesit qё do tё parashtronjë kérkesë pёr përcaktimin e statusit juridik nё pajtim me paragrafin (1) tё këtij nenii, duhet tё parashtronjë elaborat gjeodez pёr përcaktimin e gjendjes faktike tё objektit pa leje, mё sё voni deri më 31 dhjetor 2017.

(3) Kérkuesve tё cilët nuk do tё parashtronjë elaborat gjeodezik pёr përcaktimin e gjendjes faktike tё objektit pa leje, nё afatin nga paragrafi (2) i këtij nenii, organi kompetent do t'u refuzojë kérkesën pёr përcaktimin e statusit juridik tё objektit pa leje.

#### Neni 16

Nё Ligjin pёr ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pёr veprim me objektet e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 155/12 dhe 44/14) nё nenin 24 fjalët: "mё sё voni deri më 31 dhjetor 2015" zëvendësohen me fjalët: "mё sё voni deri më 31 dhjetor 2016".

#### Neni 17

Nё Ligjin pёr ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pёr veprim me objekte tё ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15) nё nenin 12 nё paragrafin (1) fjalët: "mё sё voni deri më 31 dhjetor 2015" zëvendësohen me fjalët: "mё sё voni deri më 31 mars 2016", kurse nё paragrafin (2) fjalët: "mё sё voni deri më 31 dhjetor 2016" zëvendësohen me fjalët: "mё sё voni deri më 31 dhjetor 2017".

#### Neni 18

Procedurat pёr përcaktimin e statusit juridik tё objektit pa leje tё cilat kanë filluar deri nё ditën e hyrjes nё fuqi tё këtij ligji, do tё vazhdojnë nё pajtim me dispozitat e këtij ligji.

#### Neni 19

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënes i Kuvendit tё Republikës së Maqedonisë tё përcaktojë tekstin tё spastruar tё Ligjit pёr veprim me objekte tё ndërtuara pa leje.

#### Neni 20

Ky ligj hyn nё fuqi nё ditën e tetë nga dita e botimit nё "Gazeten Zyrtare tё Republikës së Maqedonisë".

#### 5985.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 декември 2015 година.

Бр. 08-5764/1  
9 декември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

##### Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15), во членот 19 став (2) се менува и гласи:

„Надзорниот инженер може да побара да се извршат измени на одделни делови од проектот.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Во случаите од ставот (2) на овој член, се спроведува постапка за измени во текот на изградбата согласно со членот 69 од овој закон.“

##### Член 2

Во членот 51 став (2) по зборовите: „лиценца за проектирање“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

##### Член 3

Во членот 59 став (2) алинеја 1 точката и запирката на крајот од алинејата се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „односно проект за инфраструктура, доколку барањето се однесува за линиски инфраструктурни градби;“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Доколку е поднесено барање за одобрение за градење за градби за производство на електрична и топлинска енергија за кои согласно со прописите за енергетика е предвидено овластување за изградба на овој вид на објекти, покрај доказите од членот (2) од овој закон се доставува и овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија издадено од надлежен орган.“

##### Член 4

Во членот 67 став (5) во втората реченица, точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен во случаите кога предмет на изградба е градба од јавен интерес утврден со закон“.

По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7), кои гласат:

“(6) Советите на општините на градот Скопје, одлучуваат од ставот (5) на овој член ја донесуваат по претходно позитивно мислење од градот Скопје.

(7) Одлуката од ставот (5) на овој член не се применува за градби од јавен интерес утврден со закон.“

Ставот (6) станува став (8).

Во ставот (7) кој станува став (9) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.

Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.

Ставот (9) станува став (11).

##### Член 5

Во членот 69 став (1) во втората реченица зборовите: „и само оние мислења и согласности чие прибавување произлегува од бараната измена“ се заменуваат со зборовите: „до надлежниот орган од членот 58 од овој закон кој го издал одобрението за градење“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок од 15 дена од приемот на барањето од ставот (1) на овој член, да прибави мислења и согласности од субјектите од членот 59-в од овој закон, чие прибавување произлегува од бараната измена и да утврди дали се исполнети законските услови за измени во текот на изградбата утврдени во ставот (1) на овој член при што доколку утврди дека истите се исполнети, прибавени се потребните мислења и согласности

од субјектите од членот 59-в од овој закон, донесува решение со кое се одобруваат измените во текот на изградбата и го заверува дополнувањето на основниот проект.“

Во ставот (3) точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се даваат зборовите: „или доставено е негативно мислење, односно не е дадена согласност од страна на субјектите од членот 59-в од овој закон“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Доколку со предложените измени се предвидува и нова корисна површина на предметната градба, инвеститорот е должен пред издавање на решението со кое се одобруваат измените да плати надоместок за уредување на градежно земјиште за новата корисна површина.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„Решението за измени во тек на изградба е составен дел на одобрението за градење, а при одобрување на измени во текот на изградбата проектот на изведена состојба се изработува согласно со дополнетиот основен проект.“

Во ставот (6) во втората реченица зборовите: „зарди предбележување“ се заменуваат со зборовите: „зарди запишување“, а во третата реченица зборот „прибележување“ се заменува со зборот „запишување“.

#### Член 6

Во членот 70 став (1) зборовите: „во рок од 15 дена од настанатата промена,“ се бришат.

#### Член 7

Во членот 72 став (1) во втората реченица по зборот „Инвеститорот“ се даваат зборовите: „или изведувачот“.

#### Член 8

Во членот 73 став (4) по зборовите: „односно друга меѓународна организација,“ се даваат зборовите: „како и за привремени градби за сместување на работници при изградба на линиски инфраструктурни објекти од прва категорија од членот 57 од овој закон,“.

#### Член 9

Во членот 74 став (2) по зборовите: „односно друга меѓународна организација,“ се даваат зборовите: „како и за привремени градби за сместување на работници при изградба на линиски инфраструктурни објекти од прва категорија од членот 57 од овој закон,“.

Во ставот (7) по зборовите: „оптички кабли,“ се даваат зборовите: „оптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички кабли,“ а зборовите: „кое е правосилно и извршно, претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на опремата во јавната книга за запишување на правата на недвижности“ се заменуваат со зборовите: „кое е правосилно, претставува правен основ за прибележување, предбележување и укнижување на правото на сопственост на градбата, односно опремата во јавната книга за запишување на правата на недвижности.“

По ставот (9) се даваат два нови става (10) и (11), кои гласат:

„(10) Доколку за градбите, односно опремата од членот 73 од овој закон е предвидено плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште согласно со Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уредност, инвеститорот е должен да го плати надоместокот пред издавање на решението за изведување на градбите, односно поставување на опремата.

(11) Инвеститорот може да започне со изградба на градбата, односно поставување на опремата од членот 73 од овој закон врз основа на правосилно решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата од членот 73 од овој закон, а по исклучок на сопствена одговорност и ризик инвеститорот може да започне со изградба и врз основа на конечно решение.“

#### Член 10

Членот 129 се менува и гласи:

“(1) Градежниот и овластениот градежен инспектор имаат службена легитимација.

(2) Службената легитимација од ставот (1) на овој член за градежниот инспектор ја издава директорот на инспекторатот, а за овластениот градежен инспектор ја издава градоначалникот на општината, односно општината на градот Скопје.

(3) Службената легитимација има важност од шест години.

(4) По истекот на важноста градежниот инспектор е должен да ја врати легитимација на директорот на инспекторатот, а овластениот градежен инспектор на градоначалникот на општината, односно општината на градот Скопје, кои се должни да издадат нова.

(5) Формата и содржината на обрасците на легитимацијата од ставот (1) на овој член, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот, за градежниот инспектор, на предлог на директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, а за овластениот градежен инспектор ги пропишува градоначалникот на општината, односно општината на градот Скопје.“

#### Член 11

Одредбите од членот 5 од овој закон се применуваат и при спроведување на постапките за измени во текот на изградбата за градбите за кои е издадено одобрение за градење согласно со Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15).

#### Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

#### Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

#### Neni

Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15) në nenin 19 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Inxhinieri mbikëqyrë mund të kërkojë që të kryhen ndryshime të pjesëve të caktuara të projektit."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Në raste nga paragrafi (2) i këtij neni, zbatohet procedura për ndryshim gjatë ndërtimit në pajtim me nenin 69 të këtij ligji."

**Neni 2**

Në nenin 51 paragrafi (2) pas fjalëve: "licenca pér projektim" vihet pikë ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

**Neni 3**

Në nenin 59 paragrafi (2) në alinenë 1 pikëpresja në fund të alinesë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përkatësish projekt pér infrastrukturë nëse kërkesa ka të bëjë me ndërtimë infrastrukture të linjës;".

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Nëse është dorëzuar kërkesë pér miratimin e ndërtimit të ndërtesave pér prodhimin e energjisë elektrike dhe termike pér të cilat në pajtim me dispozitat pér energetikë është paraparë autorizim pér ndërtim të këtij lloji të objekteve, krahas dëshmive nga neni (2) i këtij ligji dorëzohet edhe autorizim pér ndërtimin e ndërtesave pér prodhimin e energjisë elektrike dhe termike të lëshuar nga organi kompetent."

**Neni 4**

Në nenin 67 në paragrafin (5) në fjalinë e dytë, pika në fund të paragrafit zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përpos në raste kur lëndë e ndërtimit është ndërtesa me interes publik të përcaktuar me ligi."

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rindj (6) dhe (7) si vijojnë:

"(6) Këshillat e komunave të Qytetit të Shkupit, vendimin nga paragrafi (5) të këtij neni e miratojnë pas mendimit paraprak pozitiv të Qytetit të Shkupit.

(7) Vendimi nga paragrafi (5) i këtij neni nuk zbatohet pér ndërtesa me interes publik të përcaktuar me ligi."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8).

Në paragrafin (7) i cila bëhet paragraf (9) fjalët: "paragrafi (6)" zëvendësohet me fjalët "paragrafi (8)".

Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (10) fjalët: "paragrafi (6)" zëvendësohet me fjalët: "paragrafi (8)".

Paragrafi (9) bëhet paragraf (11).

**Neni 5**

Në nenin 69 në paragrafin (1) në fjalinë e dytë fjalët: "dhe vetëm ato mendime dhe pëlqime sigurimi i të cilave del nga ndryshimi i kërkuar" zëvendësohen me fjalët: "te organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji që e ka dhënë lejen pér ndërtim".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Organji kompetent nga neni 58 i këtij ligji është i obliguar në afat prej 15 ditësh nga pranimi i kërkuesës nga paragrafi (1) i këtij neni, të sigurojë mendim dhe pëlqime nga subjektet e nenit 59-v të këtij ligji, sigurimi i të cilave del nga ndryshimi i kërkuar dhe të përcaktorjë nëse janë plotësuar kushtet ligjore pér ndryshime gjatë ndërtimit të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, me ç'rast nëse përcaktori se të njëjtat janë plotësuar, janë siguruar mendimet e nevojshme dhe pëlqimet nga subjektit e nenit 59-v të këtij ligji, miraton aktvendim me të cilin lejohen ndryshime gjatë ndërtimit dhe e vërteton plotësimin në projektin themelor."

Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë ndryshohet me presje dhe shtohen fjalët: "ose është dorëzuar mendim negativ përkatësish nuk është dhënë mendim nga ana e subjekteve nga neni 59-v të këtij ligji."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Nëse me ndryshimet e propozuara parashihet edhe sipërfaqe e re e shfrytëzueshme pér ndërtesën në fjalë, investitori është i obliguar para lëshimit të aktvendimit me të cilin miratohen ndryshime të paguajë kompensim pér rregullimin e tokës ndërtimore pér sipërfaqen e re të shfrytëzueshme."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Aktvendimi pér ndryshime gjatë ndërtimit është pjesë përbërëse e lejes pér ndërtim, ndërsa gjatë miratimit të ndryshimeve gjatë ndërtimit të projektit pér gjendjen e realizuar përpilohet në pajtim me projektin plotësues themelor."

Në paragrafin (6) në fjalinë e dytë fjalët: "pér shkak të parashënimit" ndryshohen me fjalët: "pér shkak të shënimit", ndërsa në fjalinë e tretë fjalë "shënim" zëvendësohet me fjalën "regjistrim".

**Neni 6**

Në nenin 70 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga ndryshimi i krijuar," shlyhen.

**Neni 7**

Në nenin 72 paragrafi (1) në fjalinë e dytë pas fjalës "Investitori" shtohen fjalët: "ose realizuesi".

**Neni 8**

Në nenin 73 në paragrafin (4) pas fjalëve "përkatësish organizata tjera ndërkombëtare", shtohen fjalët: "si dhe pér ndërtesa të përkohshme pér vendosjen e punëtorëve gjatë ndërtimit të objekteve të linjës infrastrukturore nga kategoria e parë e nenit 57 të këtij ligji,".

**Neni 9**

Në nenin 74 në paragrafin (2) pas fjalëve: "përkatësish organizata tjera ndërkombëtare", shtohen fjalët: "si dhe pér ndërtesa të përkohshme pér vendosjen e punëtorëve gjatë ndërtimit të objekteve të linjës infrastrukturore nga kategoria e parë e nenit 57 të këtij ligji,".

Në paragrafin (7) pas fjalëve "kabllo optikë," shtohen fjalët: "kabllo optikë me kanalizim të kabllove dhe kanalizim të kabllove pér kabllo optikë," ndërsa fjalët: "që është i plotfuqishëm dhe ekzekutiv, paraqet bazë juridike pér regjistrimin e të drejtës të pronësisë së pajisjeve në regjistrin publik pér regjistrimin e të drejtave të patundshmërive" zëvendësohen me fjalët: "që është i plotfuqishëm, paraqet bazë juridike pér shënimin, parashënimin dhe regjistrimin e të drejtës së pronësisë të ndërtesës përkatësish pajisjes në librin publik pér regjistrimin e të drejtave të patundshmërive."

Pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafë të rindj (10) dhe (11), si vijojnë:

"(10) Nëse pér ndërtesat përkatësish pajisjet nga neni 73 të këtij ligji është paraparë pagim i kompensimit pér rregullimin e ndërtimit pér tokë ndërtimore në pajtim me Rregulloren pér shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore me objekte të infrastrukturës komunale dhe mënyrën e përcaktimit të shumës së harxhimeve pér rregullimin varësish nga shkalla e rregullimit, investitori është i obliguar ta paguajë kompensimin para lëshimit të aktvendimit pér realizimin e ndërtesave përkatësish vendosjen e pajisjes.

(11) Investitori mund të fillojë me ndërtim të ndërtesës përkatësish vendosje të pajisjes nga neni 73 të këtij ligji në bazë të aktvendimit të plotfuqishëm pér realizimin e ndërtesës përkatësish vendosjen e pajisjes nga neni 73 të këtij ligji, ndërsa me përjashtim me përgjegjësi personale dhe rrezik investitori mund të fillojë me ndërtim dhe në bazë të aktvendimit përfundimtar."

**Neni 10**

Neni 129 ndryshohet dhe vijon:

"(1) Inspektori ndërtimor dhe inspektor i autorizuar ndërtimor kanë legjitimacion zyrtar.

(2) Legjitimacioni zyrtar nga paragrafi (1) të këtij neni pér inspektorin ndërtimor e lëshon drejtori i inspektoratit, kurse pér inspektorin ndërtimor të autorizuar e lëshon kryetari i komunës respektivisht komunës në qytetin e Shkupit.

(3) Legjitimacioni zyrtar ka vlefshmëri prej gjashtë viteve.

(4) Pas kalimit të vlefshmërisë inspektori ndërtimor është i obliguar t'ia kthejë legjitimacionin drejtorit të inspektoratit kurse inspektor i autorizuar ndërtimor kryetarit të komunës respektivisht komunave në qytetin e Shkupit, të cilat janë të obliguar të lëshojnë të ri.

(5) Formën dhe përmbajtjen e formularëve të legjitimacionit nga paragrafi (1) të këtij neni, mënyrën e lëshimit të tij, heqjen dhe pamjen e shenjës, për inspektorin ndërtimor, me propozim të drejtorisë të Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtarit dhe Urbanizëm i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, kurse për inspektorin e autorizuar ndërtimor i përcakton kryetari i komunës respektivisht komunës së qytetit të Shkupit."

#### Neni 11

Dispozitat nga neni 5 i këtij ligji zbatohen edhe gjatë zbatimit të procedurave për ndryshime gjatë ndërtimit të ndërtesave për të cilat është lëshuar leje për ndërtim në pajtim me Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15).

#### Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekste të spastruar të Ligjit për ndërtim.

#### Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

#### 5986.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 декември 2015 година.

Бр. 08-6765/1  
9 декември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 188/14), во членот 4 датата „1 јануари 2016 година“ се заменува со датата „1 декември 2017 година“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

#### Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 188/14) në nenin 4 data "1 janar 2016" zëvendësohet me datën "1 dhjetor 2017".

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

#### 5987.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 декември 2015 година.

Бр. 08-5790/1  
10 декември 2015 година

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

#### Член 1

Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14 и 146/15), во членот 5-а по ставот 1 се дава нов став 2, кој гласи:

„Во средното стручно образование за наставните предмети може да се употребуваат и соодветни адаптиранi учебници од странство, усогласени со наставните програми донесени од министерот согласно со членот 22 став 1 од Законот за средното образование и преведени на јазиците на кои се изведува наставата во Република Македонија.“

#### Член 2

По членот 13-б се дава нов член 13-в, кој гласи:

#### „Член 13-в

(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник од странство од членот 5-а став (2) од овој закон се доставува по претходно објавен јавен повик за интерес за доставување на адаптиранi учебници од странство усогласени со наставна програма од членот 5-а став (2) од овој закон.

(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член го објавува Педагошката служба, за наставна програма од членот 5-а став (2) од овој закон, на интернет страната на Министерството и во најмалку две јавни гласила.